



“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје
Консултантско друштво за
економско-правни и други услуги

П О К А Н А

ЗА ПРЕТПЛАТА НА МЕСЕЧНИОТ БИЛТЕН “ПРАКСА, СМЕТКОВОДСТВО, ФИНАНСИИ И ПРАВНА ПРОБЛЕМАТИКА” ЗА 2016 г.

Живееме во време на големи промени на постојните законски прописи и истовремено донесување на нови. Тие претставуваат голема потешкотија и непознаница за нивната примена кај сите буџети и буџетски корисници и непрофитни организации. Но, тука е “Македонија биро”, која ќе Ви пружи секаква стручна помош за разрешување на сите нејасноти и проблеми.

“Македонија биро” е куќа која се занимава исклучиво со едукација и давање стручна и практична помош на сите стручни и административни работници кај буџетите и буџетските корисници, здравствени установи и непрофитни организации. Исто така, се врши едукација и преку стручна литература, пред се со месечниот билтен “Пракса, сметководство, финансии и правна проблематика” и други нејзини повремени и трајни изданија.

Редовна и повремена едукација која се врши преку одржување на стручно-едукативни советувања и консултации, во врска со примената на прописите од економско-правната и сметководствена област. Посебно да истакнеме дека во 2016/2017 година предвидуваме и посебни стручни обуки за новите прописи за административните службеници и вработувањето во јавниот сектор, работното законодавство, јавните набавки и многу други прашања од секојдневното работење.

Затоа почитувани, “Македонија биро” продолжува по истиот, препознатлив пат, којшто го трасира за Вас над педесет години. Препознатливи сме по навремените, точни и проверени информации, исцрпните и јасни инструкции и упатства преку обработување на следниве теми:

- I - Примена на прописите за јавниот сектор (за буџетите и буџетските корисници, здравството и фондовите);**
- II - Известување за сите тековни**

- промени и долгорочни статистички
потребни податоци;
- III - Пресметување и исплата на платите
и додатоците на платите и нивните
придонеси и даноци;**
- IV - Надоместоци на платите;**
- V - Издатоци на име трошоци** поврзани со работата;
- VI - Персонален данок**
- VII - Данок на добивката и данок** на имот;
- VIII - Данок на додадена вредност** и акцизи;
- IX - Расходи и приходи;**
- X - Примена на прописите за** непрофитните организации;
- XI - Вкупен приход, добивка** и нивна распределба;
- XII - Практични примери за книжење** во сметководството;
- XIII - Правна проблематика** (стручна и општа);
- XIV - Јавни набавки и**
- XV - Разно.**

Нашите редовни и постојани коминтенти се запознаени со сето ова и се презадоволни од нас. Затоа повикуваме и нови коминенти да се придружат и да се запознаат со квалитетите на “Македонија биро”.

Билтенот “Пракса и сметководство” е основа за понатамошно усовршување на работите и работните обврски за сите раководни и админисративни лица кај буџетите и буџетските корисници, здравството и фондовите и непрофитните организации и преку нејзините поврмени и трајни изданија, како и нејзините потврдени интелектуални стручни и други помошти кои ги пружа во секое време по барање на нашите претплатници.

Затоа почитувани, Ви се обраќаме и Ви препорачуваме да останете и понатаму со нас како наши редовни претплатници и во наредната 2016 година, а истовремено на новите интересенти да им посакаме топло добредојде во “Македонија Биро”.

“Македонија биро”, Ви нуди неограничени прашања и консултации по телефон, на е-маил, консултации на лице место и сите други форми на едукација на целиот кадар кај буџетите и буџетските корисници, здравството и фондовите и непрофитните организации.

Вашата доверба и посветеност не обврзува и понатака да бидеме целосно посветени на Вашите интереси, на квалитетот на нашите изданија, а пред с# на нашиот билтен и другите услуги и консултации кои ги пружаме, а Вие почитувани претплатници да бидете во целост задоволни од нас.

Годишната претплата изнесува **12.000 ден.**, којашто ќе можете да ја извршите на жиро-сметката број **300000000197528** при Комерцијална банка АД-Скопје на име **“Македонија биро” - Скопје**, со напомена за претплата на месечниот билтен **“Пракса, сметководство, финансии и правна проблематика”** за **2016** година.

Даночен број: 4030989239725

Депонент: Комерцијална банка

АД - Скопје

Доколку ја прифатите претплатата на билтенот за 2016 година, приложенава порачка доставете ни ја заверена и потпишана од Ваша страна.

Исто така, попустот од 20%, што претплатниците на билтенот го добиваат при котизација за учество на редовните советувања и семинари, и понатака важи.

Подетални информации можат да се добијат на тел.бр.: **02-3127-044** и факс: **3110-139**.

За Вашата укажана доверба и соработка со нас, Ви благодариме и Ви ветуваме дека никојпат нема да Ве изневериме и секојпат ќе бидеме со Вас и на Ваше располагање.

“МАКЕДОНИЈА БИРО” – Скопје

ДО

“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

ул. “Кирил и Методиј” бр. 48

Тел.: 02-3127-044; Факс: 02-3110-139

П О Р А Ч К А

Со оваа порачка се претплатуваме на _____ примероци Месечен билтен “Пракса, сметководство, финансии и правна проблематика” за **2016** год. по цена од **12.000 денари**.

(Полн назив на нарачателот - купувачот)

(Назив на службата или одговорното лице кое порачува)

(Поштенски фах, место, улица и број, и телефон)

Претплатата за _____ примероци во износ од _____ ден. ја извршивме - ќе ја извршиме во полза на Вашата жиро-сметка број **300000000197528** при Комерцијална банка АД - Скопје и Ваш даночен број **4030989239725**, депонент Комерцијална Банка АД - Скопје.

Во случај на спор надлежен е судот во Скопје.

(М.П.)

(Потпис на овластено лице)

НАПОМЕНА: Ве молиме заради средовање на регистарот со точни адреси за благовремена и точна испорака на билтенот, што поскоро да ни ја доставите оваа порачка.

Доколку не ја повратите оваа порачка, ќе сметаме дека ја прифакате, согласно одредбите на член 34 ставовите 2 и 3 од ЗОО.